

ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЛЕМИ ВО ВРСКА СО ЧИСТОТАТА НА ВОЗДУХОТ ВРЗ

ПРИМЕРОТ СО ГАСОТ SO_2

Р. Андов¹ и Т. Ставилов²

¹003Т Техничка контрола и ²003Т Институт за рударство и металургија, Рудници и железарница "Скопје", 91000 Скопје

Според законските регулативи и практиката, систематски се следи емисијата на штетните материји во воздухот. Во трудот се предложени докази и мислење дека спречувањето и следењето на емисијата е единствено ефикасно за сочувување на чистотата на воздухот. Дозволената емисија мора да има стапен тренд на намалување.

УВОД

Човековата околина, како што се тлото, водата и воздухот, денес се загадуваат многу интензивно и на различни начини. Загадувањата на човековата околина и во нашата земја се поинтензивни, со што, како што се вели "го плаќаме данокот на напредокот и развојот!".

Од сите сфери на нашата околина, најучтиво е загадувањето на воздухот со гасови, пареи, чад, прашина и друго. Овие материји може да бидат за луѓето со надразителни, токсични, канцерогени и со други штетни особини, како и да бидат непријатни со својот мирис и со оптички видливото присуство.

Денешните сознанија за штетноста на разните материји кои го загадуваат воздухот и другите сфери на човековата околина, а кои имаат влијание на здравјето на човекот и на фауната и флората, се уште не се на задоволително ниво. Сна што се знае се базира на инцидентни случаи и на различни експерименти со животни и друго. Така, денес за некои материји се знае која е нивната погубна концентрација. Меѓутоа, која е концентрацијата на истите што смее да биде присутна во воздухот без штетни последици за луѓето не се знае со сигурност. Дозволените горни граници на штетните материји, кои во различни земји се различни, не ги исклучуваат несаканите последици во поблиска и по-далечна иднина.

Од 1973 година систематски се следи загаденоста на човековата околина во Европа. За таа цел воспоставен е меѓународниот систем *GEMS* (*Global Environmental Monitoring System*) кој се состои од 2 мрежи на мерни станици: за мерење на загаденоста на воздухот во населени и индустриски региони и мрежа

за мерење на позадински мерни станици равномерно распоредени низ различни земји во Европа. Во овој monitoring систем, од нашата земја е вклучен само Загреб /1/.

Со нашите сојузни и републички закони и ЈУС стандарди, дозволено е присуство на SO_2 во воздухот 0,5 mg m^{-3} за поединечни мерења, 0,15 mg m^{-3} за среднодневна концентрација и 10 mg m^{-3} во работните простории. Според истите законски регулативи, работните организации-загадувачи на воздухот и Хидрометеоролошкиот завод **должни** се да водат редовно следење на загаденоста на воздухот а Републичкиот завод за здравствена заштита да го следи влијанието на здравјето на луѓето, кои тоа го чина систематски. Во согласност со законските обврски, Институтот за рударство и металургија при Рудници и железарница "Скопје", Скопје редовно ја следи загаденоста на воздухот во фабричкиот круг и во околните населби /2/. Мерењата покажуваат дека концентрацијата на SO_2 е повисока од дозволената само во зимските месеци. Ова, како и фактот дека просечната загаденсот стално расте го потврдуваат и други институции што се бават со **мерење на загаденсота на воздухот** /3-5/.

Претходното не наведува на заклучок дека во светот и кај нас се толерира загадувањето на воздухот со штетни материји се додека тие не ја надминат "пропишаната" концентрација, која се утврдува на некое мерно место, избрано според недефинирани критериуми а на кое измерената концентрација зависи од голем број на фактори, кои исто така не се дефинирани.

Загадувањето на воздухот може да се гледа од аспект на емисија или имисија на штетните материји. Секако, дека ќе биде многу подобро за човековата околина ако поригорозно се контролира и спречува емисијата на штетни материји, вклучувајќи го и SO_2 , во атмосферата. Ретките трудови кои го расветлуваат проблемот на емисијата, даваат податоци кои го драматизираат проблемот. На пример, од податоците за емисијата на SO_2 при производство на желеzo /3/ и емисијата на SO_2 во Југославија /4/ тоа јасно може да се види.

ЕМИСИЈА НА SO_2 ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Познато е дека SO_2 настапува, пред се, со согорување на фосилните горива и при некои индустриски процеси. Gazalek /4/ во својот труд за емисијата на SO_2 во Југославија ги прикажува **моќните** извори на SO_2 (Табела 1). Како што се гледа од Табелата 1, емисијата на SO_2 во нашата земја е огромна. Ако се претпостави дека овој SO_2 правилно се распределува на целата територија на Југославија ($252\ 804 \text{ km}^2$) на различна висина (10, 20, 30, 50 и 100 m) и дека нема вертикални и хоризонтални струења и атмосферски врнежи, добиваме опре-

делени претпоставени модели, прикажани во Табела 11.

Табела 1

Емисија на SO_2 во Југославија по поедини извори според /4/

Еmitенти на SO_2	Емитирана маса на SO_2 , 1984 год.			
	1980 год. t	%	1984 год. t	%
Цврсти горива	888 252	52,95	1 280 674	58,31
Нафтени деривати	490 800	26,60	486 300	22,14
Црна металургија	179 277	9,60	208 976	9,51
Обоена металургија	184 147	9,87	196 229	8,93
Останато	23 806	1,24	24 156	1,11

Табела 11

Пресметана концентрација на SO_2 на целата територија на Југославија

Висина <i>m</i>	Пресметата концентрација на SO_2 во mg m^{-3} за:					
	1980 год.		1984 год.			
	годишно	дневно	1 час	годишно	дневно	1 час
10	729,597	2,026	0,084	858,60	2,385	0,099
20	364,793	1,013	0,042	429,30	1,192	0,049
30	243,159	0,675	0,028	286,20	0,795	0,033
50	145,917	0,405	0,017	171,72	0,477	0,020
100	72,952	0,202	0,008	85,86	0,238	0,010

Од овие податоци се гледа дека пресметаната дневна концентрација на SO_2 е сè-
когаш поголема од дозволената.

Ако претпоставиме дека целокупниот емитиран SO_2 се претвара во H_2SO_3 може да
се пресметаат концентрациите на киселината која би паднала на почвата (Табе-
ла 111).

Табела 111

Пресметана маса и концентрација на H_2SO_3 која би паднала на почвата

Година	$\text{H}_2\text{SO}_3, \text{t}$			$\text{H}_2\text{SO}_3, \text{mg m}^{-2}$		
	годишно	дневно	1 час	годишно	дневно	1 час
1980	2 391 213	6 642	277	9 458,76	26,27	1,09
1984	3 126 554	8 684	372	12 367,50	34,35	1,43

Овие претпоставени резултати, секако, укажуваат дека почестите констатации за

за сушение на шумите и други несакани ефекти не се без основа, кои за да се докажат потребно е време, но откако ќе се докажат можеби ќе биде доцна нешто да се направи.

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Следењето на имисијата на штетните материји и нивното штетно влијание врз здравјето на луѓето, секако е потребно и корисно, но не на начин како тоа се чини сега. Со следењето не се спречува загадувањето на човековата околина.
2. Крајно време е да се насочат сите сили и знаења за да се заведе ефикасна контрола и спречување на емисијата на штетните материји во атмосферата, вклучувајќи го и SO_2 .
3. Критериумите за дозволената емисија да се базираат на денешните можности таа да се спречи, со стален тренд за намалување на истата, во зависност од техничките достигнувања.

ЛИТЕРАТУРА

1. WHO and WMO Colaborate in Global Air Pollution Monitoring, WHO Chronicle, 32, 373 (1978).
2. Т. Ставилов, К. Василева, Л. Ралева, Испитување на загаденоста на атмосфера со SO_2 , чад и седиментна прашина во Рудници и железарница "Скопје" и околните населби, Институт за рударство и металургија, Извештај бр. 220, Скопје, 1988.
3. Р. Андов, VII југославенско советување за заштита на воздухот, Скопје, 1986.
4. M. Gazarek, Zašt. atmosfere, 14, 93 (1986).
5. M. Krstić, Zašt. atmosfere, 15, 97 (1987).

SUMMARY

SOME DILEMMAS WITH POLLUTION OF AIR ON EXAMPLE OF SO_2 GAS

R. Andov¹ and T. Stafilov²

¹*Technical Control Departement and* ²*Institute of mining and metallurgy, Mines and Ironworks "Skopje", 91000 Skopje*

According the low regulations and practice, the imission of different injurious materials in air is systematically attended. In this work, some arguments and opinions that the prevention and control of emission of injurious materials is the only way to mantain the cleanliness of air, has been suggested.